

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

**ИЗВЕШТАЈ**

**за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти**  
\_КК СПАРТА СКОПЈЕ\_\_\_\_\_ за 2021 година,  
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)  
со седиште Бул. Партизански одреди бр.93/4-6 \_\_\_\_\_, со ЕДБ/ЕМБГ  
\_4032017535432\_\_\_\_\_  
и со Решение за вршење на дејност спорт \_\_08-1264/2\_\_\_\_\_.  
(на спортскиот клуб)

**I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА**

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	264.000 мкд	Влада на Република Северна Македонија
2	536.000 мкд	Мега Солар
3		
.....		

**II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ**

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Плати за тренери	502844
2	Превоз за натпревари	297156
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
.....		

Потпис и печат на овластено лице

**НАПОМЕНА** - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19),  
**КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:**

плати, надоместоци и бонуси на спортстите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација, организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготвки,  
изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,  
плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,  
отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување, патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усвршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,  
котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,  
набавка на опрема и реквизити,  
плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,  
здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортсти,  
за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.